



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено књиговодство за вретплата, посебни издавиња и огласи 000-3-291-3

Среда, 5 Јули 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,60 (60) дин. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 30 (300) дин. — Редакција: Улица Јована Растића бр. 1. Пошт. Факс 226 — Телефони: централа 50-831, 50-933, 50-933 и 51-641; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

426

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), а бидејќи во Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина е испразнето пратеничкото место во Изборната единица 15 — Ново Сараево, донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 15 — Ново Сараево.
2. Дополнителните избори ќе се одржат на 6 септември 1967 година.

Од бр 2240/1
24 јуни 1967 година
Белград

Претседател на
Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

427.

Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), во согласност со Сојузниот совет за труд, сојузниот секретар за стопанство прописува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА РУДНИЦИТЕ

Член 1

Во Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67), кои се составен дел од Правилникот за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67), во членот 29 ставот 2 се менува и гласи:

„Пречник котура Коере код нових постројења мора бити најмање 80 пута већи од називног пречника извозног ужета, а ако је квалитет челика 180 kp/mm² и више — најмање 100 пута већи од називног пречника извозног ужета.“

Член 2

Во членот 134 став 1 се додава нова реченица, која гласи: „Машинист извозне машине који навр-

ши 50 година живота може и даље вршити послове машиниста извозне машине ако испуњава здравствене услове.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 549
27 јуни 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,

Владо Јуричиќ, с. р.

428.

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/67), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66 и 11/67) во точката 4 став 1 на крајот на одредбата под 3 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„4) врз основа на договорите за кредити за залихи на домашна пченица од родот на 1967 година дадени на специјализираните претпријатија за промет и преработка на жита — до височина од 65% од состојбата на тие кредити, а под услов тие кредити да се враќаат според договорената динамика, во согласност со предвидената реализација на залихите, и крајниот рок за нивното враќање да не е подолг од 10 месеци сметајќи од денот на почетокот на користењето;

5) врз основа на договорите за кредити дадени за извоз на опрема и за изведување инвестициони работи во странство на кредит — до височината на отплатите по тие кредити што втасуваат во рок до 3 месеци од денот на користењето на реесконтниот, односно документарниот кредит, а под услов наплатата од странскиот купувач да е обезбедена со меница или гаранција на странската банка;

6) врз основа на договорите за кредити дадени за производство и подготвување стоки за извоз — до височина од 5% во јули, 10% во август и 15%

во септември и подоцна — од состојбата на кредитите за извоз што ги дала банката во смисла на одредбата под 1 од овој став, а под услов продажбата да е договорена со странски купувач и да е предвидено плаќање во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.“

Досегашните ст. 2 и 4 се бришат, а досегашниот став 3 станува став 2.

Во точката 5 ставот 2 се менува и гласи:

„Реесконтниот лимит од ставот 1 на оваа точка банката може да го пречекори, и тоа:

1) за делот на кредитите за извоз дадени во смисла на одредбите од точката 4 став 1 под 1, 5 и 6 на оваа одлука — до височината до која според тие одредби банката може да користи реесконтен односно документарен кредит — под услов 50% од реесконтниот лимит веќе да искористила врз основа на такви кредити и да е потребно да го пречекори реесконтниот лимит поради зголемување на обемот на тие кредити над нивната состојба на 31 декември 1966 година;

2) за делот на кредитите за залихи на пченица дадени во смисла на одредбата од точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука, а најмногу до износ од 65% од состојбата на тие кредити.“

3. Во точката 7 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одредбите од оваа точка не се однесуваат на делот на реесконтниот односно документарниот кредит што банката го користи во смисла на одредбата од точката 4 став 1 под 4 на оваа одлука“.

4. По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10. Банките што на 1 јули 1967 година не користат реесконтен односно документарен кредит кај Народната банка на Југославија, а ги исполнуваат пропишаните услови за користење на тој кредит, можат да користат таков кредит, и тоа:

1) во периодот јули-октомври 1967 година — по 10% месечно од износот на утврдениот реесконтен лимит;

2) во ноември и декември 1967 година — по 30% од износот на утврдениот реесконтен лимит.“

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 60

29 јуни 1967 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

429.

Врз основа на точката 6 став 2 од Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66, 11/67 и 29/67), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРАЌАЊЕ ДЕЛ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Деловните банки што користат посебен кредит од точката 6 став 1 на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање, се должни да ѝ вратат на Народната банка на Југославија дел од тој кредит во височина од 10% од состојбата на долгот по тој кредит на 30 јуни 1967 година,

2. Делот на кредитот утврден во смисла на точката 1 од оваа одлука, банките се должни да ѝ го вратат на Народната банка на Југославија според следната динамика:

1) до 20 август 1967 година — најмалку 33%;

2) до 20 септември 1967 година — најмалку 33%;

3) до 20 октомври 1967 година — остатокот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 59

29 јуни 1967 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

430.

Врз основа на членот 31 став 1 точка 1 во врска со чл. 7, 9 и 21 до 24 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта донесува

П Л А Н

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

1. Средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта (во понатамошниот текст: Фондот) што се формираат во смисла на чл. 15 и 40 од Законот за Фондот, како и средствата од членот 16 на тој Закон што произлегуваат од интересот на кредитите дадени од средствата на Фондот формирани според членот 15 од Законот за Фондот, како и од интересот на слободните средства од Фондот вложени кај банките, се распоредуваат на:

а) дел на средствата за извршување задачите на Фондот;

б) дел на средствата за подмирување потребите на работењето на Фондот.

Средствата на Фондот што ќе се формираат од дотации — во смисла на членот 16 од Законот за Фондот, како и средствата што ќе се формираат од домашни и странски заеми — во смисла на членот 17 од Законот за Фондот, се распоредуваат за извршување задачите на Фондот. Распоредот и условите за користење на овие средства се утврдуваат со посебна одлука на управниот одбор на Фондот, во зависност од намената со која е условена дотацијата и од условите под кои е склучен заемот.

Од средствата формирани во смисла на одредбата под а) на ставот 1 и ставот 2 на оваа точка, се издвојува дел во височина од 0,2% од износот на кредитите што ги дал Фондот, според состојбата на тие кредити утврдена по завршната сметка за секоја година почнувајќи од 1966 до 1970 година, и се распоредува во посебен резервен фонд во смисла на членот 37 од Статутот на Фондот.

Делот на средствата за подмирување потребите на работењето на Фондот се утврдува со посебна одлука на управниот одбор на Фондот секоја година.

Средствата формирани во смисла на одредбата под а) на ставот 1 и ставот 2 од оваа точка, а по одбивање на средствата од ставот 3 на оваа точка — за посебен резервен фонд — составуваат кредитен фонд и тие им се даваат во вид на општи и наменски кредити, и тоа:

а) средствата од одредбата под а) на ставот 1 од оваа точка на:

— Инвестиционата банка, Сараево, во височина од 30,7%;

— Инвестиционата банка, Титоград, во височина од 13,1%;

— Стопанската банка, Скопје, во височина од 26,2%;

— Инвестиционата банка, Приштина, во височина од 30,0%;

б) средствата од ставот 2 на оваа точка — во зависност од намената на дотацијата и условите утврдени со договорот за заем.

Од средствата дадени во смисла на одредбата под а) на ставот 5 од оваа точка наведените банки ќе издвојат за потребите за укажување техничка помош износ во височина до 2% како наменски кредит за кој се утврдуваат посебни услови.

2. За општите кредити што се даваат во смисла на членот 7 од Законот за Фондот, а во рамките на средствата од точката 1 став 5 под а) на овој план, се утврдуваат следните услови:

а) височината на каматната стопа изнесува 4% годишно;

б) заемот треба да се исплати во рок од 15 години;

в) почетокот на отплатувањето на кредитот втасува во рок од 36 месеци по завршувањето на годината во која е започнато користењето на кредитот;

г) втасаните анuitети се пресметуваат полугодина и се уплатуваат во рок од 6 месеци до втасаноста;

д) договорите за користење кредит се склучуваат на износот што ќе ѝ биде одобрен на одделна банка во текот на годината, а во рамките на средствата што ќе ги оствари Фондот и ќе ѝ ги одобри на банката до 31 декември односната година.

За наменските кредити што се даваат во смисла на членот 7 од Законот за Фондот, а во рамките на средствата од точката 1 став 5 под а) на овој план, се утврдуваат следните услови:

а) за вложување во објекти на енергетиката, црната и обоената металургија, базичната хемија, гасификацијата, индустријата на целулоза и хартија и цементната индустрија;

— височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 20 години;

б) за вложување во мелиорации, сообраќајници и шумски комуникации:

— височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 25 години;

в) за вложување во магистрални сообраќајници во чие финансирање учествува федерацијата:

— височината на каматната стопа изнесува 1% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 30 години;

г) за вложување во објекти на туристичкото стопанство:

— височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

— заемот треба да се исплати во рок од 15 години.

Во поглед другите услови на кредитите од ставот 2 на оваа точка, а кои се однесуваат на почетокот на отплатувањето на заемот, втасаноста и пресметувањето на анuitетите и на договорот за користење на кредитот, важат условите наведени во одредбите в), г) и д) на ставот 1 од оваа точка. По исклучок, управниот одбор на Фондот може во определени случаи, на предлог од банката на која ѝ е одобрен наменски кредит, да го помести почетокот на рокот за отплатување на тој кредит.

3. За кредитите што се даваат за укажување техничка помош од средствата издвоени во смисла

на точката 1 став 6 од овој план, се утврдуваат следните услови:

а) височината на каматната стопа изнесува 1% годишно, со тоа што банките-корисници на овој кредит да не можат да договараат со крајните корисници каматна стопа поролема од 2% годишно;

б) заемот треба да се исплати во рок од 5 години;

в) овие кредити можат да ги користат само банките наведени во точката 1 став 5 под а) на овој план;

г) почетокот на отплатувањето на овие кредити втасува во рок од 24 месеци по завршувањето на годината во која е започнато користењето на кредитот;

д) втасаните анuitети се пресметуваат полугодина и се уплатуваат во рок од 6 месеци од втасаноста;

е) договорите за користење на овие кредити се склучуваат на износ кој ќе се добие со примена на процент до 2% врз износот што ќе ѝ го одобри Фондот на одделна банка во текот на годината, а во рамките на средствата што Фондот ќе ѝ оствари и ќе ѝ ги одобри на банката до 31 декември текушната година.

4. За кредитите што ќе се користат за модернизација, рационализација, реконструкција и интеграција, освен објектите што ќе користат кредити под условите од точката 2 став 2 на овој план, се утврдуваат следните услови:

а) височината на каматната стопа изнесува 2% годишно;

б) во поглед на другите услови важат во сè одредбите на точката 2 став 1 под б), в), г) и д) од овој план.

5. Кредитите што ќе ги добијат банките од Фондот можат да се користат за целите и на начинот што се определени со чл. 5, 10, 26 и 27 од Законот за Фондот, со овој план и со договорот.

6. Банките како корисници на средствата се должни со средствата на Фондот првенствено да обезбедуваат изградба на објектите што Општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година ги предвидел заради усогласен развој на стопанството на целата земја, а чија изградба беше и една од причините за учеството на одделни републики и Автономната Покраина Косово и Метохија во вкупните средства на Фондот.

7. За кредитите дадени од средствата на Фондот во 1966 година, за кои беа утврдени условите со планот за употреба на средствата на Фондот за 1966 година, ќе се применуваат условите за кредитирање предвидени со овој план.

Бр. 158/1

9 јуни 1967 година

Белград

Фонд на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и крајшта

Претседател на
Управниот одбор,
Директор,
Урош Видовиќ, с. р. др Марјан Бредељ, с. р.

По споредувањето со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за заштита при работата и за техничките мерки за развивачи на ацетилен и за ацетиленски станици, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И ЗА АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ

Во членот 8 став 2 наместо ознаката: „кр/см²“ треба да стои: „кр/мм²“.

Во членот 16 став 2 точка 2 наместо зборот: „(експлозивна)“ треба да стои: „(експлозивна)“.

Во членот 78 став 1 точка 2 наместо ознаката: „V. S“ треба да стои: „mm VS“.

Од Сојузниот совет за труд и Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 23 јуни 1967 година.

По споредувањето со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работата за градежните објекти наменети за работни и помошни простории, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/67, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА РАБОТНИ И ПОМОШНИ ПРОСТОРИИ

Во членот 8 по зборот: „гаражи“ треба да стои заштрика.

Пред членот 21, во називот на одделот 4, зборовите: „и складишта“ се бришат, а наместо називот на пододелот: „Врати“ треба да стои: „Врати и складишта“.

Во членот 24 став 1 наместо зборот: „мора“ треба да стои: „треба“.

Во членот 25 став 1 наместо зборот: „изграден“ треба да стои: „изработен“.

Во чл. 42, 44, 48 и 49 наместо: „(UDK)“ треба да стои: „(MDK)“.

Пред членот 61 наместо називот на одделот: „Помошни простории“ треба да стои: „5. Помошни простории“.

Од Сојузниот совет за труд, Белград, 23 јуни 1967 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА СЕ ПОНИШТУВА ПРАВИЛНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДИТЕ ПОМИНАТИ ВО СТРАНСТВО ШТО ВО ПОСЕБНИ СЛУЧАИ СЕ СМЕААТ ВО ПЕНЗИСКИ СТАЖ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОТ 160 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот на Сојузниот завод за социјално осигурување за определување на периодите поминати во странство што во посебни случаи се сметаат во пензиски стаж според одредбите на членот 160 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување, врз основа на јавната расправа одржана на 20 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се утврдува дека Правилникот на Сојузниот завод за социјално осигурување за определување на периодите поминати во странство што во посебни случаи се сметаат во пензиски стаж според одредбите на членот 160 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување, бр. 3635-1/68 од 3 февруари 1966 година (во понатамошниот текст:

Правилникот), не е објавен и дека е неговото влегување во сила определено од наредниот ден од денот на потпишувањето, та поради тоа наведениот правилник се поништува.

2. Се утврдува дека одредбата на членот 1 став 1 точка 1 од Правилникот не е во согласност со одредбите на членот 160 став 2 на Основниот закон за пензиското осигурување.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Р а з л о з и

Во постапката што е поведена по иницијатива од Уставниот суд на Југославија утврдено е дека Правилникот не е објавен и дека е неговото влегување во сила определено од наредниот ден од денот на потпишувањето. Со тоа дојде до повреда на одредбите од членот 152 на Уставот на СФРЈ, кои предвидуваат дека законите и другите прописи мораат да бидат објавени пред да влезат во сила, а дека влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето.

Оваа повреда на Уставот е од таков карактер што мора да доведе до поништување на сите одредби на Правилникот, т. е. на целиот Правилник, што значи дека секој ој кој со правосилен поединечен акт, донесен врз основа на Правилникот, му е повредено некое право, има право да бара измена на тој акт (член 26 став 2 и член 32 од Законот за Уставниот суд на Југославија — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63).

Уставниот суд во текот на постапката исто така утврди дека според членот 1 став 1 точка 1 на Правилникот како посебен стаж на осигурениците што биле на школување или специјализација во странство во смисла на членот 160 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67 и 18/67) времето по престанокот на школувањето или специјализацијата им се засметува само ако се упатени во странство од активна служба односно работен однос. Оваа одредба на Правилникот не произлегува од одредбите на членот 160 став 2 на Основниот закон за пензиското осигурување, ниту Сојузниот завод за социјално осигурување можеше врз основа на членот 160 став 4 на тој закон да ги ограничува правата утврдени со законот. Поради тоа Уставниот суд поништувајќи го целиот Правилник сметаше за потребно да утврди дека одредбата на членот 1 став 1 точка 1 на Правилникот, во делот во кој сметањето во посебен стаж на времето поминато во странство се условува со претходно осигурување, е во спротивност со одредбите на членот 160 став 2 на Основниот закон за пензиското осигурување.

Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 20 јуни 1967 година.

У. бр. 390/66
20 јуни 1967 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕНОТ 1 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ПОД а), б) И в) НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ УСТАНОВАТА ЗА ЧИСТОТА, ГРАДСКО И ВОНГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО — КУМАНОВО, ОД 17 АВГУСТ 1965 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на членот 1 став 1 точка 1 под а), б) и в) на Одлуката за определување на цените на услугите што ги врши Установата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово, што Устано-

вата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово, ја донесе на 17 август 1965 година и на која Собранието на општина Куманово даде согласност со своето решение од 27 август 1965 година („Службен гласник на општина Куманово“, бр. 13/65), по јавната расправа одржана на 20 март 1967 година, а врз основа на членот 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат одредбите од членот 1 став 1 точка 1 под а), б) и в) на Одлуката за определување на цените на услугите што ги врши Установата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово, што ја донесе Установата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово на 17 август 1965 година и на која Собранието на општина Куманово даде согласност со своето решение бр. 23155/1 од 27 август 1965 година („Службен гласник на општина Куманово“, бр. 13/65).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен гласник на општина Куманово“.

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука поради следните причини:

По повод предлогот на Трговското претпријатие „Ангроснабдител“, Куманово, Уставниот суд на Југославија ја оценуваше законитоста на членот 1 став 1 точка 1 на Одлуката за определување на цените на услугите што ги врши Установата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово, и тоа во одредбите под а), б) и в) во кои се пропишани обврски на корисниците на услугите за одржување на јавната чистота односно цени на тие услуги за одделни категории корисници. Цените на услугите во тие одредби се определени така што граѓаните да плаќаат 0,30 динари месечно по една станбена просторија, работните и други организации 3,60 динари за секоја просторија до 20 m² а над таа површина за секој натамошен квадратен метар по 0,20 динари, и конечно, општината за чистење на улиците плаќа 0,04 динари по 1 m² површина што ќе ја определи општинското собрание.

По разгледувањето на фактичната и правната состојба на работите во предметот на спорот, како и наводите на учесниците во постапката изнесени на јавната расправа, Уставниот суд констатира дека во оспорените одредби очигледно постои голема разлика односно несразмера во височината на цената на оваа услуга по единица на мера за одделни категории корисници. Разликата во цената за иста услуга за граѓаните и за работните и други организации, според наведените одредби, е изразена дури и во десеткратен однос, а оваа несразмера уште е наголемена со тоа што, според објаснението од точката 1 на одлуката, за граѓаните цената се пресметува на ограничена површина станбен простор, додека за работните организации како основича за пресметување на цената се земаат, покрај површината на сите покриени деловни простори, и сите други простори што се користат за вршење деловни дејности.

Според оцената на Уставниот суд важниот начин на определување на цените создава неоправдано големи разлики и груба нееднаквост во обврските на одделни категории корисници на оваа комунална услуга, пред сè на штета на работните организации. Дури и ако се земаат предвид специфичностите на услугите од тој вид, неможността за точно мерење на квантитетот на извршените услуги, разликите што постојат поради различна намена на површините на кои мора да се одржува чистота, како и сите други околности што ги засегаат односите во вршењето на оваа дејност — очигледно е дека во конкретниот случај се наполно занемарени објективните мерила во проценувањето на обемот на услугата што фактично ја користат работните организации, па и работната организација — предлагач, така што пропишаната цена да не може да ѝ се смета ни приближно еквивалентна на претпоставената услуга,

Со оглед на изложеното, Уставниот суд најде дека одредбите од одлуката што се во прашање не се во согласност со закон, па врз основа на членот 26 од Законот за Уставниот суд на Југославија одлучи да ги укине со денот на објавувањето на својата одлука. При тоа Уставниот суд ја зеде предвид фактичната состојба утврдена на јавната расправа што се однесува до околностите под кои во Куманово се вршат услугите за одржување на јавната чистота, како и тоа дека сите корисници се неоспорно должни да ги плаќаат овие услуги, независно од тоа на кој начин се определени цените.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 22 март 1967 година.

У бр. 312/66
22 март 1967 година
Белград

Претседател на
Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛ. 10, 5 И 6 НА ОДЛУКАТА НА ОПШТИНСКОТО СОБРАНИЕ ПИРОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ И ТАР. БР. 2 ОД ТАКСЕНАТА ТАРИФА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката на Општинското собрание Пирот за комуналните такси, бр. 05-7521/1-65 од 4 јуни 1965 година, врз основа на јавната расправа одржана на 26 мај 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат чл. 10, 5 и 6 на Одлуката на Општинското собрание Пирот за комуналните такси, бр. 05-7521/1-65 од 4 јуни 1965 година, и тар. бр. 2 од Таксената тарифа која е составен дел на таа одлука.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист општине Ниш“.

3. Причините поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука се следните:

Со предлогот на Угостителското претпријатие Пирот е поведена постапка пред Уставниот суд на Југославија: а) за оценување на уставноста на членот 10 од Одлуката на Општинското собрание Пирот за комуналните такси, бр. 05-7521/1-65 од 4 јуни 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката), со кој покрај другото, е пропишано дека Одлуката во делот кој се однесува на таксите што се определени во годишен износ ќе се применува од 1 јануари 1965 година, т. е. пред влегувањето во сила на Одлуката; б) за оценување на уставноста и законитоста на членот 5 од Одлуката, со кој, покрај другото, е пропишано дека жалбата не го задржува извршувањето на решението, како и на членот 6 од Одлуката, со кој е пропишано дека во сè друго што со Одлуката не е предвидено во поглед на пресметувањето, разрежувањето и наплатувањето на такса, жалбите, казните враќањата, прекинувањата, застареноста и др. согласно ќе се применуваат прописите за придонесите и даноците на граѓаните, и в) за оценување на законитоста на тар. бр. 2 од Таксената тарифа, која е составен дел на Одлуката, а со кој се пропишани различни височини на комуналните такси за истакнување фирма на деловните простории, и тоа во зависност од категоријата на носителите на стопанските дејности.

По спроведената претходна постапка овластениот предлагач се откажа од предлогот, па Уставниот суд реши по сопствена иницијатива да ја продолжи постапката за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката.

Оценувајќи ја уставноста на одредбата од членот 10 на Одлуката, со која е пропишано дека Одлуката во еден нејзин дел ќе се применува од 1 јануари 1965 година, т.е. пред нејзиното влегување во сила, Уставниот суд најде дека оваа одредба за повратно дејство не е во согласност со одредбата од членот 154 став 2 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со која е пропишано дека само со закон може да се определи одделни негови одредби и прописи донесени врз основа на такви одредби да имаат повратно дејство. Општинските собранија во оваа област на својата нормативна дејност немаат законско овластување за пропишување повратно дејство

Со одредбите од чл. 5 и 6 на Одлуката се регулирани и правилата на постапката, Уставот на Југославија со членот 156 определува дека постапката за одлучување во одделни работи може да се пропише само со закон. Најаму, со одредбите од чл. 2 и 3 на Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65), како начелни одредби, предвидено е дека посебна постапка со која се отстапува од одредбите на Законот за општата управна постапка, може да се пропише само со посебен закон. Ако со посебен закон за некоја управна област не е пропишана постапка, супсидијарно треба да се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка. Бидејќи со Основниот закон за комуналните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), а ниту со Законот за комуналните такси на СР Србија („Службени гласник СРС“, бр. 19/65), не е пропишана посебна постапка за областа на комуналните такси, тоа, според наведените одредби на Законот за општата управна постапка, во оваа област треба да се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, што наедно значи дека Собранието на општина Пирот не било овластено да пропишува со своја одлука посебна управна постапка. Што се однесува до одредбата на членот 6 од Одлуката, со која е регулирано прашањето за застареност на наплатата на комуналните такси, треба да се укаже на одредбата на членот 7 на Основниот закон за комуналните такси, со која е пропишано дека правото на наплата на такса застарува за две години по истекот на годината во која требало да се плати такса, а правото на враќање на повеќе платена такса — за две години по истекот на годината во која била платена таксата, од што произлегува дека прашањето за застареност на наплатата на комуналната такса не можело со Одлуката да биде регулирано поинаку.

Според тоа, одредбите од чл. 5 и 6 на Одлуката не се во согласност со Уставот на Југославија, со Законот за општата управна постапка и со Основниот закон за комуналните такси

Во поглед на тар бр. 2 од Таксената тарифа, со кој се пропишани различни комунални такси за истакнување фирма, во зависност од категоријата на носителите на стопанските дејности, Уставниот суд најде дека ваквото пропишување не е во согласност со членот 5 од Основниот закон за комуналните такси, бидејќи височината на комуналните такси според одредбите од овој член не може да се определува ниту според вредноста на предметот ниту според извршениот промет односно остварениот приход, па според тоа не може да се определува ниту според видот на стопанската дејност.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 26 мај 1967 година

У бр.17/67
26 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63 и 1/66), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА

За помошник генерален секретар на Претседателот на Републиката во положба на сојузен потсекретар се именува Владимир Саичиќ, генерален комесар на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за Меѓународната изложба во Монреал.

Р. бр. 79
20 јуни 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на членот 23а од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ

За членови на Комитетот на Сојузниот извршен совет за пазарот и цените се именуваат, и тоа:

- 1) Петар Човиќ, директор на Дирекцијата за резерви на индустриски производи;
- 2) Иво Фабинц, стручен соработник на Институтот за надворешна трговија;
- 3) Никола Филиповиќ, директор на Сојузниот завод за цени;
- 4) Бранко Хорват, директор на Југословенскиот институт за економски истражувања;
- 5) Владо Јуричиќ, заменик на сојузниот секретар за стопанство;
- 6) Бранко Мијовиќ, генерален директор во Народната банка на Југославија;
- 7) Горѓе Пеклиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за финансии;
- 8) Марјан Божиќ, функционер во Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;
- 9) Борис Шнудерл, заменик на сојузниот секретар за надворешна трговија;
- 10) Радован Урошевиќ, секретар на Секретаријатот за прашања на стопанскиот систем на Сојузната стопанска комора;
- 11) Марко Узелац, директор на Дирекцијата за резерви на прехранбени производи;
- 12) Душан Вуковиќ, советник во Сојузниот извршен совет;
- 13) Анте Змијаревиќ, помошник генерален директор во Сојузниот завод за стопанско планирање и

14) Јулие Драсиновер, директор на Заводот за истражување на пазарот.

Б. бр. 48

14 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 34 од 25 ноември 1966 година објавува:

Конкурс за условите и начинот под кои Стопанската банка во Скопје ќе дава кредити за изградба на комунални објекти.

Во бројот 35 од 9 декември 1966 година објавува:

Решение за престанување на мандатот и именување на членови на совети на социјални установи;

Решение за престанување на мандатот и именување на еден член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање и стипендирање на студентите;

Заклучок за Ориентационата програма за масовни подготовки и обука на народот за одбрана на земјата;

Исправка на Законот за определување стопата на придонесот за запослување.

Во бројот 36 од 23 декември 1966 година објавува:

Закон за мерките за унапредување на сточарството и здравствената заштита на добитокот;

Закон за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семеј;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во инвестиционата изградба на Хидроенергетскиот објект „Шпиље“;

Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија, во инвестиционата изградба на Хидроенергетскиот објект „Тиквеш“;

Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции;

Одлука за измена на Одлуката за регулирање на надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Собранието;

Одлука за разрешување претседател на окружниот стопански суд;

Одлука за разрешување републички секретар;

Препорака во врска со подготовките за премин на 24-часовна работна недела на работните организации во СРМ;

Препорака за вклопување на ЖТП Скопје во новите услови на работење.

Во бројот 37 од 29 декември 1966 година објавува:

Закон за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало;

Закон за водниот придонес во 1967 година;

Закон за плаќање придонеси за социјално осигурување за одредени категории лица кои работат однос осигурени според прописите за социјално осигурување;

Закон за условите под кои се смета дека осигурениот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување;

Закон за највисоката граница до која Собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците можат да ја определат стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година;

Закон за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните;

Закон за укинување на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции;

Закон за изменување и дополнување на Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додатак на пензиите;

Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари—март 1967 година.

Во бројот 38 од 31 декември 1966 година објавува:

Закон за учениците во стопанството;

Закон за определување повластици во јавниот патнички сообраќај;

Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за социјални установи;

Закон за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата за уверение за здравствената состојба на добитокот;

Тарифа за висината на надоместоците за ветеринарно-санитарни прегледи и за таксата за уверение за здравствената состојба на добиток;

Закон за краишта чиј развикот ќе се кредитира со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развик на недоволно развиените краишта;

Закон за определување на процентот и банката кај која се депонираат средствата за изградба на електроенергетски објекти;

Одлука за пренесување на средства во Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за пренесување правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи на довршувањето континенталниот дел на Јадранскиот пат на територијата на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за пренесување правата и должностите на инвеститор за инвестиционите работи за довршувањето изградбата на пругата Гостивар—Зајак—Кичево со крак Зајак—Тајмиште;

Одлука за давање согласност на Одлуката за измени на одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување, поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалувањето на старосната граница за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување кои го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца за 1967 година;

Одлука за измени на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за 1966 година;

Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за 1967 година;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените обврски на инвалидското и пензиското осигурување поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и смалување на старосната граница за 1967 година;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на трошоците за инвалидско осигурување што го надминуваат определениот просек на трошоците на тоа осигурување за 1967 година;

Одлука за стопата на придонесот за додеток на деца за 1967 година;

Одлука за користење на остатокот на издвоените средства за закрепнување на пензионерите во 1966 година;

Одлука за користење на средствата од Фондот за станбените потреби на пензионерите и инвалидите на трудот;

Одлука за основните и постојани износи на придонесите за социјално осигурување на одредени категории лица вон работен однос — осигурени по прописите за социјалното осигурување;

Одлука за постојани основици за пресметување и плаќање на придонесите за социјалното осигурување и придонесот за додаток на деца и за придонесите во постојани износи за одделни категории осигуреници;

Одлука за придонесите за социјално осигурување за лица во работен однос осигурени само за случај на повреда или болест предизвикана со несреќа на работа и за случај на заболување од професионална болест;

Одлука за височината, пресметувањето и плаќањето на придонесот за здравствената заштита на уживателите на пензија и инвалиднина за 1967 година;

Одлука за износот на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1967 година;

Одлука за делот на основниот и додатниот придонес на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1967 година им припаѓа на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците на име надоместок на фондовите за здравственото осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослувањето на инвалидите на трудот;

Одлука за височината на посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување на работниците во 1967 година;

Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на работниците за 1967 година;

Одлука за височината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1967 година;

Одлука за дополнување на Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на дејности во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање

трошоците за инвалидското осигурување и утврдување на критериумите за определување височина на придонесот.

Во бројот 1 од 12 јануари 1967 година објавува:

Резолуција за развојот на СР Македонија во 1966 година и развојните можности во 1967 година;

Конкурс за дополнување на Конкурсот за давање кредити за учество во финансирањето на модернизацијата и оптимализацијата на капацитетите во индустријата и рударството.

Во бројот 2 од 23 јануари 1967 година објавува:

Деловник на Извршниот совет;

Решение за престанување на мандатот и именување членови на Управниот одбор на Фондот за награди „11 Октомври“;

Решение за именување на потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Во бројот 3 од 30 јануари 1967 година објавува:

Наредба за преземање мерки за заштита на доботокот од заразните болести во 1967 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
426. Одлука за распишување дополнителни избори за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина — — — — —	853
427. Правилник за измени и дополненија на Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците — — — — —	853
428. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање — — — — —	853
429. Одлука за враќање дел од посебниот кредит на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	854
430. План за употреба на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за период од 1966 до 1970 година — —	854
Исправка на Правилникот за заштита при работа и за техничките мерки за развивачи на ацетилен и за ацетиленски станици —	855
Исправка на Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работата за градежните објекти наменети за работни и помошни простории — — — — —	856
Одлука на Уставниот суд на Југославија со која се поништува Правилникот на Сојузниот завод за социјално осигурување за определување на периодите поминати во странство што во посебни случаи се сметаат во пензиски стаж според одредбите на членот 160 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување — —	856
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на одредбите од членот 1 став 1 точка 1 под а) б) и в) на Одлуката за определување на цените на услугите што ги врши Установата за чистота, градско и вонградско зеленило — Куманово, од 17 август 1965 година — — — — —	856
Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на чл. 10, 5 и 6 на Одлуката на општинското собрание Пирот за комуналните такси и тар. бр. 2 од Таксената тарифа — — — — —	857